



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 22 август 1966
Скопје
Број 25 Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,24 (24) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Еден наставник (професор или предавач) по предметите француски јазик и методика на наставата по француски јазик,

2. Еден наставник (професор или предавач) по предметите општа ботаника и систематика на растенијата на шиптарски наставен јазик.

Кандидатите за овие работни места треба да ги исполнуваат условите од чл. 134 од Законот за високото школство на СРМ.

Пријавите по конкурсот со куса биографија, диплома, список на објавените трудови и самите трудови, како и извод за текот на движењето на службата се доставуваат до Секретаријатот на Педагошката академија.

Конкурсот трае до 5. IX. 1966 година. (1170)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОБИРОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

распишува

Дополнителен К О Н К У Р С

за избор на еден соработник по пошумување, плантажно производство и интензивни култури во звање виш стручен соработник

Услови:

— за звањето виш стручен соработник — завршено земјоделско-шумарски факултет — шумарство, стручни и научни трудови и подолготрајна работа во научно-истражувачка установа.

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ

Со пријавата на конкурсот кандидатот треба да ги приложи потребните документи и список со прилози на стручните и научните трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (1176)

СОВЕТОТ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈА“ ВО СЕЛО КУЧЕВИШТЕ — СКОПСКО

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Еден наставник по математика и физика

2. Еден наставник по англиски јазик

Услови: Завршена педагошка академија-соодветна група

На кандидатите чии што документи не се комплетирани нема да им бидат земени во обзир молбите.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (1175)

КОМИСИЈАТА ЗА КАДРОВСКИ РАБОТИ ПРИ УСТАНОВАТА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Лекар стажер 1

Услови:

Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет.

Плата според правилникот за распределба на личен доход на работниците при Медицинскиот центар Куманово.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите таксирани со 50 пари таксена марка се доставуваат до Комисијата за кадровски работи при Медицинскиот центар Куманово, соба бр. 33. (1174)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ I

Општинскиот суд во Скопје I, како првостепен парничен суд со решението П. бр. 2802/65 од 2. VI. 1966 година по правната работа на тужителот ОХИС „Наум Наумовски—Борче“ од Скопје, против тужениот Крстевски Томислав со непознато место на живеење, за отказ на стан, за привремен застапник на тужениот во смисла на чл. 77 ст. 1 т. 4 од ЗППГ го одреди Павле Петрушев, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави на судот, односно се додека органот за старателство не не го извести судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 2802/65.
(46)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево се води постапка за докажување на загубеноо свидетелство за завршено четврто основно одделение во 1935 година на име Јовески Милосов од село Лисичани.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведениот документ да јави во овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 418/65.
(45)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместок за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Агушев Амедов Јашар, бивш од село Добрашинци, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 2.550,00 динари,
- во готови пари Н. 1.153,34 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Агушев Амедов Јашар да во рок од 3 (три) месеци се јави во овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(47)

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместокот за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Мемисев Салиев Мазлум, бивш од село Добрашинци, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 820,00 динари,
- во готови пари Н. 371,12 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Мемисев Салиев Мазлум да во рок од 3 (три) месеци се јави на овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(48)

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместокот за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Насуфов Јусуфов Насуф, бивш од село Нова Маала, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 650,00 динари,
- во готови пари Н. 296,06 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Насуфов Јусуфов Насуф, да во рок од 3 (три) месеци се јави во овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(49)

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместокот за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Абдулов Иљазов Казим од село Чанаклија, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 300,00 динари,
- во готови пари Н. 135,79 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Абдулов Иљазов Казим, да во рок од 3 (три) месеци се јави во овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(50)

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместокот за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Демиров Шерифов Џемал, бивш од село Добрашинци, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 3.310,00 динари,
- во готови пари Н. 1.492,65 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Демиров Шерифов Џемал, да во рок од 3 (три) месеци се јави во овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(51)

Во Општинскиот суд Струмица е депонирано од страна на Собранието на општината Струмица — Одделение за финансии, надоместокот за одземното селско-стопанско земјиште над дозволеениот максимум на лицето Јусуфов Б. Јусуф, бивш од село Нова Маала, Струмичко, а сега иселен во Турција со непознато место на живеење, во износ и тоа:

- во обврзници Н. 1.930,00 динари,
- во готови пари Н. 868,67 динари.

Се повикува корисникот на депозитот Јусуфов Б. Јусуф, да во рок од 3 (три) месеци се јави во овој суд лично или прати свој полномошник, за расправа на депозитот.

Доколку во одредениот рок не се јави тој или негов полномошник, депозитот ќе биде расправен во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 694/65.
(52)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Вангеловска Мара, од Битола, улица „Преспа“ 48, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Вангеловски Вангел, од Битола, сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 24/66. (53)

Исмаиловска Душанка, од Битола, ул. „Цар Самуил“ бр. 49, поднесе тужба за развод на бракот против Исмаиловски Кенан, од Битола, сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 509/66. (54)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение на Собранието на општината Струмица број 01-4576/1 од 14. VII. 1966 година, над Земјоделската задруга „Беласица“ од село Габрово, Струмица, е отворена постапка за редовна ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници да ги пријават своите побарувања, односно да ги измират своите долгови во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, нема да се признаваат никакви побарувања а долговите според книговодствената евиденција ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија (1172)

Со решение на Собранието на општината Струмица број 01-4575/1 од 14. VII. 1966 година, над Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола“ од село Владеви, Струмица, е отворена постапка за редовна ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници да ги пријават своите побарувања, односно да ги измират своите долгови во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, нема да се признаваат никакви побарувања, а долговите според книговодствената евиденција ќе се наплатуваат по судски пат.

Од Ликвидационата комисија (1173)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 440, стр. 639, книга II, е запишан под фирма: Републички сточарски центар за селекција и вештачко осеменување — Скопје. Предмет на работењето на Центарот е: унапредување на сточарското производство по пат на селекција на добитокот, вештачко осеменување, стерилитет, исхрана и други зоотехнички и ветеринарски барања во унапредувањето на сточарството на СРМ.

Центарот е основан со соединување на Центарот за вештачко осеменување и стерилитет на Скопска околија и Републичкиот сточарски селекционен центар — Скопје, во една установа со одлуките на советите на работните заедници и решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-1570/72 од 27. IV. 1966 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува инженер д-р Љубен Атанасов, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 205/66. (785)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 378, страна 390, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Печатарскиот погон во Скопје на Новинско-издавачката установа „Трудбеник“ — Скопје, бидејќи со одлуката на советот на Новинско-издавачката установа „Трудбеник“ — Скопје број 7 и одлуката на погонот, како и согласноста на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје број 342 од 30. V. 1966 година, согласноста на Републичкиот совет за Македонија — Скопје број 01-640/1 од 22. IV. 1966 година прерасна во Печатарско претпријатие „Први мај“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 224/66. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 437, страна 626, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Центарот за вештачко осеменување Скопје, бидејќи се соединува со Републичкиот сточарски селекционен центар — Скопје во една установа под назив: Републички сточарски центар за селекција и вештачко осеменување — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 204/66. (784)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 439, страна 635, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Републичкиот сточарски селекционен центар — Скопје, бидејќи се соединува со Центарот за вештачко осеменување — Скопје во една установа под назив: Републички сточарски центар за селекција и вештачко осеменување — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 203/66. (783)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 240, страна 1184, книга I е запишано следното: Ѓорѓи Ђасилков, досегашен директор на Управата за уредување на пазариште — Титов Велес е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Управата е назначен Димче Богданов. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Борис Гочевски, инкасант, сметано од 28. IV. 1966 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 193/66. (604)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите под рег. број 173, страна 732, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник Кузман Узуновски, шеф на сметководството на Угостителската работна организација „Пелистер“ — Скопје му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на организацијата е назначен Балканов Никола, шеф на финансовиот сектор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа:

Илија Кондевски, службеник, и Мирчевски Аврам, директор, сметано од 7. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 35/66. (427)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 256, страна 727, книга III е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието за прикажување на филмови кино „11 октомври“ — Титов Велес, Миле Симсаров, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Шескокалов Ристо. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, сметано од 2. III 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 118/66. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 275, страна 1005, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово Иван Костовски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Дабевски Васил. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Митовски Вукадин, книговодител, и Симовски Георги, сметано од 15. II. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 87/66. (529)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 872, страна 59, книга IV е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Фабриката за разладни уреди и емајлирани производи „Горѓи Наумов“ — Битола број 000-10/XIII од 18. XI. 1965 година, фирмата на Сервисот во Скопје на улица „279а“ број 50 на фабриката во иднина се менува и ќе гласи: „Горѓи Наумов“ — фабрика за разладни, емајлирани и лиени производи од Битола — Сервис во Скопје, улица „Христо Ботев“ број 34.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 144/66. (530)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. III. 1966 година под рег. број 13/64, книга II, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Грујоски Алексо, досегашен управник на градежно занаетчиската задруга „Дебарца“ од село Белчишта, Охрид.

Досегашниот потписник Мојсовски Јанко се назначува за директор и потписник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 117/66. (572)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. III. 1966 година под рег. број 109/55, книга II е запишано следното: Досегашните потписници на Фабриката за електроизолации „11 октомври“ — Прилеп и тоа: Шуменовиќ Владимир и Спировски Спиро се разрешени од должност.

Се овластува лицето Гешоски Томе, технички директор, и Чатлески Петар, комерцијален директор, да покрај досегашните потписници Георгиевски Димче и Мрмески Гога ја потпишуваат фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 109/66. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 299 е запишано следното: На досегашните потписници на Трговското прет-

пријатие на големо и мало „Ангросервис“ — Куманово и тоа: Стојко Д. Цеков, директор, и Цартовски Бранко им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нов директор на претпријатието е назначен Зиковски Ташков Зико. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Рамиз Шакири, Стојменовски Јанков Владо, шеф на комерцијалната служба, и Станојковски Горѓија Живко, главен книговодител, сметано од 15. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 217/66. (624)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 663, страна 907, книга II е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет од 4. X. 1965 година, како и елаборатот за економската оправданост, дејноста на „Семе—Вардар“ — специјализирано семенско претпријатие увоз-извоз од Скопје, се проширува и со: продажба на мало на натурална семенска стока и разни семенски отпадоци, посадочен материјал, средства за заштита на растенијата, вештачки ѓубриња и ситен алат за земјоделството, која дејност ќе ја обавува преку продавницата во Скопје, улица „Цветан Димов“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 235/66. (656)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 275, страна 1005, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Механичкото услужно претпријатие „Агроремонт“ — Тетово и тоа: Дабевски Воислав, в. д. директор, и Митовски Вукадин, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Наумовски Миле. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Дабевски Воислав, шеф на механичката работилница и стариот регистриран потписник Симовски Георги, сметано од 25. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 254/66. (682)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. IV. 1966 година под рег. број 14/63, книга I е запишано следното: Досегашните потписници на Погонот за агромелиорации и градежи во Битола на Земјоделско индустрискиот комбинат „Пелаго-нија“ од Битола Миодраг Гагиќ и Димитрије Сви-дероски, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

Се овластуваат Митат Мустафа, управник, Јован Велев и Соња Босилкова, шеф на сметководството, да го потпишуваат погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 203/66. (705)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. IV. 1966 година под рег. број 3/58, книга V е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Никола Симоноски, досегашен шеф на сметководството, и Аритон Димитриевски, досегашен директор на Градежното претпријатие „Градител“ од Кичево.

Се овластуваат инж. Стојко Стојкоски, директор, и Славко Грозданоски, шеф на набавен сектор да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 160/66. (707)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. IV. 1966 година под рег. бр. 26/60, книга I е запишано следното: За главен директор на Текстилната индустрија „Билјана“ од Прилеп е назначен досегашниот потписник Тренкоски Јордан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 176/66. (713)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IV. 1966 година под рег. број 74/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга, уште со: производство на леб и печиво и продажба на истите.

Оваа дејност е на бившото трговско претпријатие „Снабдител“ од Струга кое е припоено кон Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 208/66. (734)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. IV. 1966 година под рег. бр. 25/61, книга I е запишано следното: Претпријатието за јавни патишта од I и II ред од Битола, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, поради спојување со претпријатијата за јавни патишта од I и II ред од Скопје и Титов Велес во новоформираното Претпријатие за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието бр. 03—12 од 28. II. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 209/66. (740)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. IV. 1966 година под рег. број 2/60, книга II е запишано следното: Трговското претпријатие „Снабдител“ од Струга престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, поради припојување кон Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга, а некои продавници и кон Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Снабдител“ од Струга број 104-1 од 30. III. 1966 година, одлуката на работничкиот совет на „Нова трговија“ од Струга бр. 27/2 од 30. I. 1966 год. и одлуката на работничкиот совет на „Струшко Поле“ — Струга бр. 761 од 8. IV. 1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 190/66. (743)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. IV. 1966 година под рег. број 37/55, книга III е запишано следното: Трговското претпријатие „Народен магазин од Струга, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, поради припојување кон Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на „На-Ма“ од Струга број 39-1 од 28. I. 1966 година и одлуката на работничкиот совет на „Нова трговија“ од Струга бр. 27/2 од 30. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 191/66. (744)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. I. 1966 година под рег. број 14/63, книга I е запишано Конституирањето на Земјоделското стопан-

ство на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пеллагонија“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 16/66. (745)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 432, страна 559, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделското стопанство „Слога“ од село Манастирец, Кавадарци, бидејќи се припојува кон Институтот за маслодајни семиња — Кавадарци, согласно одлуката број 02-86 од 12. II. 1966 година на советот на работната заедница на Институтот и работничкиот совет на стопанството, како и елаборатот за економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 169/66. (758)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 55, страна 125 е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за конфекција „Единство“ — Тетово, Рустеми Џемил, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Потписници на фабриката се: Александар Крстевски, в. д. директор, Страхил Николовски и Миловановски Рафе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 190/66. (780)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 516, страна 21, книга IV е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие за трговија со колонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки „Центроколонијал“ — Скопје се проширува и на точка 6 од решението број 04-4592 од 23. IV. 1964 година со кое му било ограничено продажба на одредени артикли во град Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието и решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 06-5543 од 7. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 299/66. (789)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 786, страна 599, книга III и под рег. број 796, страна 671, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје, улица „Железничка“ број 2 и на Стовариштето во Скопје, улица „250“ број 12 на „Радулашка“ фабрику за метален намештај и жичани производи — Београд, Благоја Алтановски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За нов раководител на истите е назначен Димитровски Петар, кој ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 259/66. (791)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1966 година, рег. број 11/66, книга I, е запишано под фирма: Претставништво со билетарница во Прилеп на Претпријатието за автотранспорт и меѓународна шпедиција „Транскоп“ — Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: ќе ги врши сите работи од автобускиот и друмскиот сообраќај (товарни возила).

Претставништвото е основано од Претпријатието „Транскоп“ од Скопје со Одлука од работничкиот совет С. бр. 17/1 од 17. IX. 1965 година.

Претставништвото ќе го потпишува Христовски Андон Јордан, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 154/66. (559)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1966 година, рег. бр. 8/66, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп на Претпријатието за производство на добиточна храна, жита, грав и ориз „Банат“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на добиточна храна од сопствено производство, брашно, грав, ориз и производи од мелничката индустрија.

Продавницата е основана од Претпријатието „Банат“ од Скопје, со одлука од работничкиот совет број 3515 од 20. IX. 1965 година и решението од Општинското собрание — Прилеп број 04-6954/65 од 5. II. 1966 година.

Раководител на продавницата е Печијарески Киро, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 120/66. (560)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1966 година, рег. број 7/66, книга I, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „3 ноември“ од Прилеп. Предмет на работењето на претпријатието е: продажба на животни намирници и предмети за куќни потреби, цигари и кибрит, овошје и зеленчук и нивни преработки и откуп на овошје и зеленчук, мешовита индустриска стока, метални производи, велосипеди, машини за шиене, метален прибор и друго, врши угостителски услуги, градежен материјал, јаглен, огрев и дрво, мебел, месо, риба и нивни преработки, жив добиток и живина, вршење на кланички услуги, откуп и преработка на црева, таксени марки, вредносници и хартии од вредност.

Претпријатието е основано со соединување на трговските претпријатија „Приници“ и „29 ноември“ и Претпријатието за снабдување „Исхрана“ од Прилеп, со одлука од работничкиот совет од 10. III. 1966 година.

Претпријатието ќе го потпишува Ноне Варошлија, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 137/66. (561)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 3. III. 1966 година, рег. број 4/66/I, е запишана под фирма: Работна единица — Филијала во Прилеп на Осигурителниот завод за СРМ — Скопје.

Филијалата, во смисла на Основниот закон за осигурителните заводи и заедници на осигурувањето и Статутот на Заводот спроведува:

— задолжителни осигурувања одредени со социјален закон,

— доброволни осигурувања одредени со закон, чок на Југословенската заедница на осигурувањето,

— доброволни осигурувања одредени со закон, чок на Заводот.

Филијалата организира и спроведува, согласно важечките прописи, мерки за спречување, настапување опасности од кои е извршено осигурувањето на имоти или лица (превентивни мерки), како и мерки за намалување на штетите на осигурените имоти ако настани опасност (репресивни мерки).

Филијалата работи на подрачјето на општините: Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

Филијалата е основана од Осигурителниот завод за СРМ — Скопје, со привремена одлука на привременото собрание на Осигурителниот завод за СРМ од 28. II. 1966 година.

Филијалата ќе ја потпишува Љубе Василески, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 101/66. (562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 77, страна 1023, книга III, е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Продавница за намештај во село Богданци. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од сопствено производство на претпријатието, како и продажба на производи од други дрвно-индустриски претпријатија за дополнување на асортиманот на продавницата.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Гевгелија број 02-7153/1 од 15. XII. 1965 година.

Раководител на продавницата е Минев Адам.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 23/66. (608)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 450, страна 675, книга II, е запишана под фирма: Комерцијална банка во Гевгелија. Банката нема да се бави со давање инвестициони кредити за вложување во основни средства. Предмет на работењето на банката е: Ќе ги снабдува стопанските организации по пат на краткорочни кредити со парични средства за производство и промет; Ќе дава инвестициони кредити за станбена и комунална дејност и кредити за вложување во трајни обртни средства; Ќе ги прибира слободните парични средства од општествените и правните лица како и граѓаните (влогови на штедење, орочени депозити, издава обврзници и благајнички записи) во склад со позитивните прописи; Ќе дава кредити на општествени и граѓанско правни лица; Ќе дава потрошувачки и други кредити на граѓани; Ќе врши платен промет во земјата за сметка на граѓанско-правни лица и граѓани; Ќе издава банкарски гаранции; Ќе врши други банкарски работи во име и за сметка на општествените фондови и други правни лица; и Ќе врши други банкарски работи кои со законски прописи Ќе и бидат наложени.

Банката е основана со одлуката за основање број 84/2 од 10. II. 1966 година.

Комерцијалната банка Ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат: Ташев Мицо Лазар, в. д. директор, Петров Никола Ванчо, в. д. заменик директор, Костов Ристов Лазар, секретар, Карајанова Петре Донка, шеф на службата долгорочен кредитирање, Чунгуvsка Вангелова Марика, шеф на книговодството, и Попов Ѓорѓе Спасо, шеф на службата краткорочно кредитирање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 140/66. (609)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 449, страна 674, книга II е запишан под фирма: Водостопанско претпријатие „Тиквешко Поле“ — Кавадарци — Погон за експлоатација — Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: водостопанска услужна дејност (снабдување со вода, одржување, прочистување на загадени води и др.), одржување, реконструкција и изградба на водостопански објекти и постројки. Погонот може поедини работи од својата основна и споредна дејност да врши и за потребите на други организации ако има расположиви капацитети и ако тоа

не е на штета на нејзината основна дејност на подрачјето на кое е основано.

Погонот е основан од Водостопанското претпријатие „Тиквешко Поле“ — Кавадарци со спојување на Водната заедница „Тиквешко Поле“ — Кавадарци.

Погонот ќе го потпишуваат Костадин Манчев, директор, Шкартова Нада и Стојанов Јордан.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 209/66. (618)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 935, страна 439, книга IV, е запишан под фирма: Претпријатие за јавни патишта „Македонија пат“ од Скопје — Погон во Скопје.

Погонот ќе врши работи кои што се предвидени во дејносите на Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје.

Погонот е основан со соединување на претпријатијата за јавни патишта од I и II ред; Скопје, Битола и Титов Велес со одлуките на работничките совети, како погони на новооснованото Претпријатие за јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Славко Павлов, в. д. директор, и Неделко Сардовски, шеф на сметководството на погонот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 216/66. (635)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 860, страна 1183, книга IV е запишана под фирма: „Народна техника“ — Трговско претпријатие на големо и мало од Скопје — Продавница број 2 во Скопје, улица „Бит пазар“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на електротехнички материјали и прибор, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, научни апарати, инструменти и прибор, радиоапарати, телевизори и прибор, спортски прибор за бродарство, кајакарство и електричарство, книги (стручна литература, антиквитети и уметнички дела, предмети од уметнички занаети).

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Народна техника“ — трговско претпријатие на големо и мало од Скопје, а согласно со решението број 06-4137 од 14. III. 1966 година на Собранието на општината Кале — Скопје.

Раководител на продавницата е Ѓиновски Петар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 187/66. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 562, страна 792, е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат од Скопје — Продавница број 6 во Скопје, населба „Шуто Оризари“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите типови брашна, ориз и грав, тестенини и добиточна храна.

Продавницата е основана од работничкиот совет на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-31438 од 21. III. 1966 година.

Раководител на продавницата е Цветко Инглизовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 229/66. (646)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Основното училиште „Јанкула Јанакиев“ — с. Теово под назив: „Основно училиште „Јанкула Јанакиев“ — с. Теово — Титоввелешка околија“, се огласува за неважен. (3846)

Загубениот штембил на Рибарско газдинство — Београд — Продавница рибе — Скопје под назив: „Рибарско газдинство — Београд — Продавница рибе — Скопје“, се огласува за неважен. (3906)

Загубениот печат на Трговското претпријатие за индустриски стоки на мало „Кармин“ — Скопје под назив: „Трговско претпријатие за индустриски стоки на мало „Кармин“ — Скопје“ се огласува за неважен. (4025)

Загубените округли печат и штембил на Градежно-занатската услужна задруга „Водно“ — Скопје пон назив „Градежно-занатска услужна задруга „Водно“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (4617)

Загубениот штембил на Претпријатието „Ауто-македонија“ увоз-извоз — Скопје под назив: „Ауто-македонија“ — Скопје“, се огласува за неважен. (4230)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Чекови број АД 398509 и 398511 на Земјоделската задруга „Напредок“ — село Кадино, Скопско. (4495)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Малик Феризи, Скопје. (2977)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Ј. Исаева, Скопје. (2978)

Здравствена легитимација бр. 331569, издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Величковски, Скопје. (2979)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Това С. Димитриева Скопје. (2980)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добре М. Димитриево, с. Ржаничино, Скопје. (2981)

Свидетелство за завршена I година, издадена од Училиштето за ученици во стопанство „Димитрие Туцовик“ — Скопје на име Коле Т. Стевковски, с. Прешево, Скопје. (2982)

Здравствена легитимација бр. 184161, издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Георгиева, Скопје. (2984)

Работна книшка издадена од Нови Београд на име Никола Алексиќ Скопје. (2984)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борка В. Миленкова, Скопје. (2985)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Стојанова, Скопје. (2986)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Блаженка М. Дундовик Скопје. (2987)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Румена Јованова, Скопје. (2988)

Здравствена легитимација бр. 359876, издадена од ЗСО — Скопје на име Ирена Чочова, Скопје. (2990)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ганимет Рамизи, Скопје. (2990)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Коевски, Скопје. (2991)

Здравствена легитимација бр. 26830, издадена од ЗСО — Скопје на име Станомир Пејчиновски, Скопје. (2992)

Здравствена легитимација бр. 200107, издадена од ЗСО — Скопје на име Мица Миланова, Скопје. (2992)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елисавета Бошковска, Скопје. (2994)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелица Шело, Скопје. (2995)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Лесковац на име Радојко Цветковиќ, Скопје. (2996)
- Индекс бр. 2701, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Десанка Џипковиќ, Скопје. (2997)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Стефановска, Скопје. (2998)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борче А. Бошковски, Скопје. (2999)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Г. Петров на име Александар и Милева Петковски, Скопје. (3000)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Радовиш на име Виолета П. Аргирове, Скопје. (3001)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неби Сејдија, Скопје. (3002)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вафтије Ш. Хасани, Скопје. (3003)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ангеловски, Скопје. (3004)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето во с. Грдец на име Исни Целадин, Скопје. (3005)
- Влошка за здравствена легитимација бр. 289994, издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Трипунова, Скопје. (3006)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Марковиќ, Скопје. (3007)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Индустриското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Костадин Костиќ, Скопје. (3008)
- Здравствена легитимација бр. 102593, издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислава Јовчева, Скопје. (3009)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованче Г. Ристовски, Скопје. (3010)
- Свидетелство за завршено I година заботехничко училиште на име Трајче Спасов, Скопје. (3011)
- Свидетелства за завршено II и III година, издадени од Заботехничкото училиште во Скопје на име Драга Котевска, Скопје. (3012)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Јованчев, Скопје. (3013)
- Здравствена легитимација бр. 91428, издадена од ЗСО — Битола на име Родна Петкова Јурукowska, с. Градешница, Битола. (3015)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Горги Котевски, ул. „Охридска“ бр. 99, Битола. (3016)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јелена Петрова, ул. „Јане Сандански“ бр. 15, Битола. (3017)
- Здравствена легитимација издадена од Битола на име Симка Јадиќ, ул. „7 јули“ бр. 7, Битола. (3018)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Веле А. Крстевски, ул. „Дим. Влахов“ бр. 81, Битола. (3019)
- Здравствена легитимација бр. 18800, издадена од ЗСО — Битола на име Коста Сарцовски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 7, Битола. (3020)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1349, издадена од ЗСО — Кратово на име Загорка М. Миловска, с. Куклица, Кратово. (3022)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1412, издадена од ЗСО — Кратово на име Драга Арсовска, с. Димонци, Кратово. (3023)
- Работна книшка на име Фатмир Џилоски, с. Мислодежда, Струга. (3024)
- Здравствена легитимација бр. 25313, издадена од ЗСО — Неготино на име Борис Цанов Јованов, Неготино. (3025)
- Здравствена легитимација бр. 7314 на име Сотир Николов, ул. „4-ти јули“ бр. 8, Т. Велес. (3026)
- Здравствена легитимација бр. 30175 на име Зо-рица Ангелоска, с. Теарце, Тетово. (3027)
- Патна исправа бр. 1094655, издадена од СВР — Тетово на име Амет Селмани с. Челопек, Тетово. (3028)
- Здравствена легитимација бр. 28152, издадена од ЗСО — Тетово на име Зекије Абди, ул. „М. Тито“ бр. 7, Тетово. (3029)
- Работна книшка бр. 35291 на име Илија Тошевски, с. Ратаје, Тетово. (3030)
- Работна книшка бр. 1448 на име Хаџи Каполи, с. Речица, Тетово. (3032)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Аника Г. Шишовска, Берово. (3033)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Горги Д. Шишовски, Берово. (3034)
- Здравствена легитимација бр. 1737, издадена од КЗСО — Кочани на име Станко Крстев Ангелов, с. Вање, Кочани. (3035)
- Здравствена легитимација бр. 2634, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Борка Златанова, с. Гајранци, Пробиштип. (3036)
- Здравствена легитимација бр. 15242, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Милан Димитров, с. Турско Рудари, Пробиштип. (3037)
- Работна книшка на име Симка Миткоска, Македонски Брод. (3039)
- Здравствена легитимација бр. 24413, издадена од ЗСО — Битола на име Марија Петрова, ул. „Паралово“ бр. 10, Битола. (3040)
- Здравствена легитимација бр. 46693, издадена од ЗСО — Битола на име Анастасија Клошева, ул. „Даме Груев“ бр. 28, Битола. (3041)
- Работна книшка бр. 23990/794 на име Стаменко Крсте Симоновиќ, с. Велушина, Битола. (3042)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цвета П. Ристевска, с. Брник, Битола. (3043)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7486, издадена од ЗСО — Кратово на име Светлана Стојмирова Јованова, с. Талашманце, Кратово. (3045)
- Здравствена легитимација бр. 30789 на име Јулијана Саздова, Кавадарци. (3050)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мирјана Јованова, Кавадарци. (3051)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Аспарух Јованов Павлов, с. Страхово, Кавадарци. (3052)
- Здравствена легитимација бр. 61622, издадена од КЗСО — Гостивар на име Сава Стојческа, Гостивар. (3053)
- Здравствена легитимација бр. 19805 на име Ахмет Јашар Сулејмани, ул. „Ленин“ бр. 21, Тетово. (3054)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО Филијала — Делчево на име Петко Вангелов Стојмиров, с. Габрово, Делчево. (3056)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Јана Т. Митева, с. Мустафино, Св. Николе. (3057)
- Патна исправа бр. 665012, издадена од ОВР — Тетово на име Ајрадин Кучлар, ул. „Караорман“ бр. 22, Тетово. (3062)
- Здравствена легитимација бр. 5276, на име Павлија П. Ангелова, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 21, Винаца. (3063)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кочани на име Блашка Ј. Анева, с. Уларци, Кочани. (3064)